

ЕМБС: 06023754

Целосно име: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА
во државна сопственост Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени

документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	40.304.272.456,00			41.940.698.838,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	616.328.479,00			654.779.405,00
3	-- Издатоци за развој	345.879.662,00			391.585.786,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	8.015.717,00			18.238.508,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	262.433.100,00			244.955.111,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	38.813.378.459,00			40.207.639.358,00
10	-- Недвижности (011+012)	17.948.415.749,00			19.104.553.834,00
11	-- Земјиште	4.670.140.943,00			4.665.899.468,00
12	-- Градежни објекти	13.278.274.806,00			14.438.654.366,00
13	-- Постројки и опрема	14.364.394.664,00			15.821.050.075,00
14	-- Транспортни средства	26.035.199,00			48.928.183,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	106.668.856,00			96.331.412,00
16	-- Биолошки средства	25.894,00			25.894,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	476.780.813,00			531.403.631,00
18	-- Материјални средства во подготовка	5.730.531.658,00			4.440.626.816,00
19	-- Останати материјални средства	160.525.626,00			164.719.513,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	872.715.025,00			828.815.023,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	866.579.708,00			815.179.707,00
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	174.305,00			174.305,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	9.051,00			9.051,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	9.051,00			9.051,00
30	-- Останати долгорочни финансиски средства	5.951.961,00			13.451.960,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	1.850.493,00			249.465.052,00
34	-- Останати долгорочни побарувања	1.850.493,00			249.465.052,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	5.770.735.671,00			17.132.785.401,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	2.247.945.610,00			2.380.528.973,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	352.330.584,00			294.189.897,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	1.690.331.502,00			1.652.452.985,00
41	-- Залихи на готови производи	205.283.524,00			433.886.091,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.687.315.861,00			14.508.878.847,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	44.755.628,00			11.623.096.798,00

47	-- Побарувања од купувачи	2.412.604.721,00	2.790.845.343,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	82.477.732,00	50.087.390,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	34.453.913,00	26.060.045,00
50	-- Побарувања од вработените	3.518.147,00	2.498.874,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	109.505.720,00	16.290.397,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	553.954.415,00	185.931.667,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	227.665,00	227.665,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	553.726.750,00	185.704.002,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	281.519.785,00	57.445.914,00
60	-- Парични средства	281.519.785,00	57.445.914,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	90.153.615,00	7.956.768.787,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	46.165.161.742,00	67.030.253.026,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	60.848.248,00	60.621.287,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	35.369.442.950,00	34.841.860.473,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	33.170.925.719,00	33.171.115.412,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	1.022.392.693,00	1.022.392.693,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	45.373.445,00	45.373.446,00
74	-- Останати резерви	45.373.445,00	45.373.446,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	842.279.166,00	
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	239.300.244,00	239.300.244,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	527.772.171,00	842.279.166,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	10.710.089.753,00	24.269.508.024,00
82	-- I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	1.372.016.899,00	1.353.059.893,00
83	-- Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	345.825.367,00	339.043.439,00
84	-- Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	1.026.191.532,00	1.014.016.454,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	6.734.346.697,00	7.570.088.253,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	6.734.346.697,00	7.570.088.253,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.603.726.157,00	15.346.359.878,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	77.954.578,00	11.623.066.798,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	830.293.250,00	1.502.990.493,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.368.285,00	1.221.141,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	95.294.880,00	95.535.427,00
100	-- Обврски кон вработените	188.435.288,00	366.419.685,00
101	-- Тековни даночни обврски	14.223.218,00	223.624.714,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	1.374.931.037,00	1.509.730.392,00
108	-- Останати краткорочни обврски	21.225.621,00	23.771.228,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	85.629.039,00	7.918.884.529,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	46.165.161.742,00	67.030.253.026,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	60.848.248,00	60.621.287,00

Биланс на успех

Ознака за	Опис	Нето за тековна	Бруто за	Исправка на	Претходна
-----------	------	-----------------	----------	-------------	-----------

АОП		година	тековна година	вредноста за тековна година	година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	13.428.035.481,00			13.908.753.522,00
202	-- Приходи од продажба	12.835.911.977,00			13.230.401.103,00
203	-- Останати приходи	191.347.210,00			194.060.373,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	433.886.091,00			329.133.382,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	205.283.524,00			433.886.091,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	400.776.294,00			484.292.046,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	12.104.451.772,00			12.855.775.749,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	2.602.588.521,00			2.625.640.304,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	538.920.182,00			92.234.940,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	1.487.169.829,00			2.385.877.211,00
212	-- Останати трошоци од работењето	575.663.263,00			751.283.815,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.519.979.417,00			3.392.111.817,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.245.834.232,00			2.177.142.369,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	201.818.336,00			195.238.585,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	905.056.166,00			877.577.484,00
217	-- Останати трошоци за вработените	167.270.683,00			142.153.379,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.637.498.842,00			2.522.523.590,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	477.709.938,00			352.334.990,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	18.485.208,00			162.153.295,00
221	-- Резервирања за трошоци и ризици	132.779.441,00			331.968.874,00
222	-- Останати расходи од работењето	113.657.131,00			239.646.913,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	40.012.996,00			32.329.879,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	18.983.501,00			13.909.750,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	21.029.495,00			18.420.129,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	521.565.769,00			233.129.921,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	205.301.096,00			227.926.773,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	17.438.496,00			5.203.148,00
243	-- Останати финансиски расходи	298.826.177,00			
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	613.428.369,00			956.930.440,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	613.428.369,00			956.930.440,00
252	-- Данок на добивка	85.656.198,00			114.651.274,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	527.772.171,00			842.279.166,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4.847,00			4.810,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
269	-- Добивка за годината	527.772.171,00			842.279.166,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	527.772.171,00			842.279.166,00

ГОТОВИНСКИ ТЕК

во МКД

	31.12.2017
Нето добивка/ загуба	527.772.171
Амортизација	2.637.498.842
Даноци	85.656.198
Вкупно	3.250.927.211
Даноци	(85.656.198)
Промени во побарувања од купувачи	400.446.217
Промени во останати побарувања	(147.354.092)
Промени во залихи	77.988.426
Промени во останати тековни средства	(360.898.792)
Промени во добавувачи	(672.550.099)
Промени во останати обврски	(285.982.743)
Готовински тек од оперативни активности	2.176.919.930
Промени во нематеријални средства	38.450.926
Промени во земјишта и згради	1.156.138.084
Промени во опрема и машини	1.456.655.411
Промени во останати фиксни средства	(1.218.532.599)
Промени во останати финансиски средства	203.714.560
Амортизација	2.637.498.842
Готовински тек од иностивестициони активности	(1.001.072.461)
Слободен готовински тек (Free cash flow)	1.175.847.469
Дивиденди	-
Промени во долгорочни кредити	(835.741.556)
Промени во краткорочни кредити	(134.799.355)
Промени во останати долгорочни обврски	-
Промени во акционерски капитал	(189.693)
Промени во резерви	18.957.006
Промени во задржана добивка	527.772.171
Добивка/загуба за финансиската година	527.772.171
Готовински тек од финансиски активности	(951.773.598)
Нето готовински тек	224.073.871
Парични средства на почеток на година	57.445.914
Парични средства на крај на година	281.519.785

Лице одговорно за составување на билансот

Скопје, 28.02.2018



Генерален директор

28

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ

во МКД

2016				
	Претходна година	Зголемување	Намалување	Тековен период
Запишан капитал	33.171.115.412		(0)	33.171.115.412
Премии на емитирани акции	0			
Откупени сопствени акции	0			
Резерви	45.373.445		-	45.373.445
Акумулирана загуба	(239.300.244)			(239.300.244)
Акумулирана добивка	-		-	-
Дивиденди	0			
Ревалоразациона резерва	1.022.392.692			1.022.392.692
Добивка / загуба за годината			842.279.167	842.279.167
Вкупно капитал и резерви	33.999.581.305	-	842.279.166	34.841.860.472

2017				
	Претходна година	Зголемување	Намалување	Тековен период
Запишан капитал	33.171.115.412		(189.692)	33.170.925.720
Премии на емитирани акции	0			
Откупени сопствени акции	0			
Резерви	45.373.445		-	45.373.445
Акумулирана загуба	(239.300.244)		-	(239.300.244)
Акумулирана добивка	842.279.167		0	842.279.167
Дивиденди	0			
Ревалоразациона резерва	1.022.392.692			1.022.392.692
Добивка / загуба за годината			527.772.171	527.772.171
Вкупно капитал и резерви	34.841.860.472	-	527.582.479	35.369.442.951

Лице одговорно за составување на билансот

Скопје, 28.02.2018



Генерален директор

PCM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Даме Груев 8, 1000 Скопје, Р. Македонија

Т+389 (0)2 3233 301

Т+389 (0)2 3233 302

Ф+389 (0)2 3216 186

www.rsmmk.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До раководството и акционерите на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје (Друштвото) коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2017 како и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои што се во примена во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Основи за мислење со резерва

Процена и обезвреднување на Недвижности, Постројки и опрема

Како што е обелоденето во Белешката 12.2 кон придружните финансиски извештаи, дел (околу 36%) од недвижностите, постројките и опремата за годината што завршува на 31 декември 2017 година се признати во износи кои базираат на порано важечките сметководствени прописи во Република Македонија кои пропишуваа ревалоризација на набавната вредност и на исправката на вредноста на недвижностите, постројките и опремата со примена на општ индекс на цени на индустриските производи и примена на пропишани стапки на амортизација. Ваквиот сметководствен третман не е во согласност со барањата на МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема, ниту со барањата на денот на првата примена на МСФИ 1 - Примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување за прв пат. Другиот дел од НПО, набавени по статусни промени од 01.09.2005 година, ентитетот ги води според амортизирана набавна вредност, што е во согласност со усвоените сметководствени политики. Вкупната вредност на недвижности, постројки и опрема кои се набавени пред 01.09.2005 година изнесува 13.950.125 илјади денари. Со стандардните ревизорски постапки ние не бевме во можност да го оцениме ефектот на ревалоризација и можна репроцена на овој износ.

Понатаму, раководството делумно ги проценило недвижностите, постројките и опремата за обезвреднување на средствата, што не е во согласност со Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 36 - Обезвреднување на средства. Поради природата на евиденциите на Друштвото ние не бевме во состојба да ги утврдиме ефектите врз вредноста на недвижностите, постројките и опремата и ревалоризационите резерви на финансиските извештаи на Друштвото на ден 31 декември 2017 година, ниту ефектите на нето резултатот за годината што завршува на истиот ден.

Инвестиции во тек

Друштвото има потпишано договор за изградба на шестоседа жичара на Попова Шапка со изведувачи за изградба. Во сметководствената евиденција во 2017 година, како нови инвестиции во тек се евидентирани две времени ситуации издадени во 2016 година за работа извршена во периодот август – октомври во вкупен износ од 219.177 илјади денари. Извештајот на формираната работната група од генералниот директор на АД ЕЛЕМ ги потврдува направените инвестиции во 2016 година, што значи дека тие требало да бидат

евидентирани во инвестиции во тек во текот на таа година. Следствено, основните средства и обврските на Друштвото во финансиските извештаи за претходната 2016 година, состојба на 31 декември 2016 година се потценети за вкупен износ од 219.177 илјади денари, што влијае на почетната состојба за 2017 година. Износите немаат влијание на состојбата на 31 декември 2017 година.

Обезвреднување на вложувања во подружници

Во согласност со Меѓународниот сметководствен стандард (МСС) 36 - Обезвреднување на средства, раководството на крајот на секој период на известување треба да оцени дали постои индикација дека вложувањето можеби е обезвреднето. Доколку постои таква индикација, раководството треба да го процени надоместливиот износ на средството. Според МСС 36 една од индикациите за обезвреднување е постоење на загуби во работењето на подружницата. Раководството нема направено тест на обезвреднување за вложувањето во подружниците ЕЛЕМ Турс и ФОРТ дооел Ослемеј, за кое што постојат индикации за обезвреднување, поради загубите во работењето. Според извештаите за финансиска состојба на овие две подружници, нивната нето вредност на средства е намалена во однос на првичното вложување. Кај ЕЛЕМ Турс, нето сметководствената вредност на средствата, односно вкупниот износ на капитал и резерви е 389.376 илјади денари, додека кај ФОРТ дооел Ослемеј тој износ е негативен. Вредноста на вложувањата во овие две подружници во извештајот за финансиска состојба на АД ЕЛЕМ е 731.335 илјади денари (ЕЛЕМ Турс) и 12.766 илјади денари (ФОРТ дооел Ослемеј). Според овие износи, вложувањата се вкупно преценети за 354.725 илјади денари. Од наведениот вкупен износ за којшто треба да се намали вредноста на вложувањата, во претходните извештајни години требало да се прикаже намалување од 245.883 илјади денари, а износ којшто се однесува на 2017 година е 108.842. Вложувањата се прикажани во белешка 12.4. Напоменуваме дека преценетите вложувања во подружници влијаеле само на поединечните финансиски извештаи, а не и на консолидирани финансиски извештаи во изминатите финансиски години, бидејќи во консолидацијата вложувањата и капиталот со акумулираната добивка, односно загуба се елиминираат.

По поднесување на завршна сметка за 2017 година, ЕЛЕМ Турс дооел во март 2018 година усвојува план и програма за надминување на загубите.

Мислење со резерва

Освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи ја презентираат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје, заклучно со 31 декември 2017 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Нагласување на прашања

Останати материјални средства

Инвестиција во регионален пат Новаци – Брод Гнеотино направена од страна на АД ЕЛЕМ – подружница РЕК Битола се води во Останати материјални средства - вложување во туѓи недвижности, како што е обелоденето во Белешката 12.2 кон придружните финансиски извештаи. Патот го користат камионите на Рек Битола за превоз на руда. Според законската регулатива во Република Македонија, а и извештајот на Службата за правни и општи работи на РЕК Битола кој се повикува на законската регулатива, Друштвото би требало патот да го предаде на надлежната општина (Општина Новаци). Иако патот е завршен пред неколку години, статусот сеуште не му е решен. Раководството има засилени активности за правилно категоризирање и прифаќање на овој пат од локални и државни институции. Со добивање на решението, односно завршување на правната постапка, АД ЕЛЕМ ќе има соодветна документација за понатамошно евидентирање на износот кој што сега се води во основните средства на АД ЕЛЕМ. По однос на ова прашање не даваме квалификација на нашето мислење.

Односи со поврзани страни

Односите со поврзани страни се прикажани во Белешка 16 на финансиските извештаи. Начинот на евидентирање на односите со поврзаните страни беше променет во текот на 2017 година по препорака на ревизорот заради усогласување со МСС 24 (Обелоденувања за поврзани страни). Сегашната евиденција, која е пресликана во Белешка 16 ги содржи повеќето трансакции и салда кои произлегуваат од односите со поврзани страни, но е сеуште нецелосна. Понатаму, заради промените во евидентирањето, почетната состојба во белешката не соодветствува со крајната состојба од минатата година бидејќи корективните книжења се вршени во текот на 2017 година. Разликите се незначайни и поради тоа по однос на ова прашање не даваме квалификација на нашето мислење.

Аванси кон добавувачи

Без да дадеме натамошни квалификации во нашето мислење, потенцираме дека, како што е обелоденето во Белешката 12.2 кон придружните финансиски извештаи, авансите дадени на добавувачи во износ од 476.781 илјади денари, вклучуваат износ од 361.762 илјади денари кои се однесуваат на аванс даден на еден добавувач. Авансот бил обезбеден со банкарска гаранција во корист на Друштвото. Бидејќи добавувачот не ги исполнил договорените обврски, Друштвото во 2015 година започнало постапка за активирање на банкарската гаранција и раскинување на договорот. Последователно, по барање од страна на добавувачот и судска одлука, Друштвото добило ограничување за активирање на банкарската гаранција. Во врска со тоа, Друштвото превземало мерки, согласно најдобрите правни совети и во моментот се води правен спор со добавувачот. По однос на ова прашање не даваме квалификација на нашето мислење.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвувањето на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва.

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да изразиме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка за истата година.

Во претходниот ревизорски извештај известивме за разлика во годишната сметка и финансиските извештај на Друштвото. Забелешката на ревизорот е прифатена и разликите во годишната сметка за 2017 година се елиминирани.

Податоците во годишниот извештај се конзистентни со податоците во годишната сметка и финансиските извештај на АД ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА, во државна сопственост, Скопје за 2017 година.

Скопје, 29.06.2018

Овластен ревизор

Војдан Јорданов

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vođdan Jordanov", written over a faint circular stamp.

Друштво за ревизија

RSM МАКЕДОНИЈА Скопје

The logo for RSM (RSM Makedonija Dooel Skopje) features three horizontal bars in blue, blue, and blue, followed by the letters "RSM" in a bold, blue, sans-serif font. Below the logo, the text "Друштво за ревизија RSM МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје" is written in a smaller font.